

T Phone 5G смартфон



Корисничко упатство
Македонски

За ова упатство.....

Ви благодариме што избравте T Phone 5G смартфон . Со цел да го одржувате вашиот уред во оптимална состојба, прочитајте го ова упатство и чувајте го за осврнување во иднина.


Содржина

За ова упатство.....	2	4.5 Chrome.....	14
1 За почеток	3	4.6 Календар	14
1.1 Преглед	3	4.7 Камера	15
1.2 Поставување.....	4	4.8 Фотографии.....	16
1.3 Почетен екран.....	5	4.9 Часовник	17
1.4 Статусна лента	5	5 Апликации на Google	18
2 За вашиот телефон	6	6 Повеќе апликации.....	19
2.1 Вклучување/исклучување	6	7 Безбедност	19
2.2 Батерија	6	7.1 Заклучување на екранот	19
3 Персонализирање на телефонот	7	7.2 Заклучување на SIM-картичката	19
3.1 Јазик	7	7.3 Преференции за заклучување на екранот	19
3.2 Датум и време	7	7.4 Сензор за отпечаток од прст	20
3.3 Екран	8	7.5 Отклучување со препознавање лице	20
3.4 Позадина.....	8	7.6 Паметно заклучување.....	20
3.5 Звук	8	7.7 Шифрирање и акредитиви.....	20
3.6 Дигитална благосостојба и родителски контроли	9	8 Сметка	20
4 Апликации	9	8.1 Информации за сметката.....	20
4.1 Повици	9	8.2 Ажурирање на софтверот	20
4.2 Контакти.....	10	9 Безбедност и регулаторни информации	21
4.3 Пораки.....	11	10 Спецификација	24
4.4 Gmail.....	12	11 Решавање проблеми	25

1 За почеток

1.1 Преглед

Белешка: Сензорот за отпечаток од прст се наоѓа на копчето за вклучување.



Копче за претходни апликации

- Допрете за да ги видите неодамна користените апликации. Повлечете нагоре на екранот за да отстраните одредена сликичка од списокот или одете докрај налево и допрете **ИЗБРИШИ СИТЕ** за да ги отстраните сите сликички од списокот.
- Со притискање на копчето **Претходни апликации** ќе се овозможи и пристап до **Слика на екранот**. Допрете Слика на екранот за веднаш да сликате што е на екранот.

Копче Почетен екран

- Од која било апликација или екран, допрете за да се вратите на почетниот екран.
- Допрете и задржете за да го стартувате Google Assistant, со кој можете да пребарувате информации онлајн, да отворате апликации на телефонот или да испраќате пораки.

Копче за назад

Допрете за да се вратите на претходниот екран или да затворите поле со дијалог, мени со опции или панелот за известувања.

Копче за вклучување

- Притиснете и отпуштете брзо за да го заклучите или осветлите екранот.
- Притиснете и задржете за да го стартувате Google Assistant.

- Притиснете и задржете ги **копчето за вклучување** и **копчето за зголемување на јачината на звукот** за да изберете од Итност, Исклучување или Рестартирање.
- Притиснете и задржете ги **копчето за вклучување** и **копчето за намалување на јачината на звукот** за да направите слика на екранот и да ја зачувате.
- Притиснете и задржете го **копчето за вклучување** најмалку 10 секунди за принудно рестартирање.
- Притиснете го **копчето за вклучување** двапати за да пристапите до камерата.

Копче за јачина на звук

- Користете ги копчињата за зголемување или намалување на јачината на звукот за да ја прилагодите јачината на звукот на свонење, јачината на звукот за време на телефонски повик или јачината на звукот на медиумот додека слушате музика или гледате видео содржина.
- Притиснете го копчето за јачина на звук за време на дојдовен повик за да го исклучите звукот на свонењето.
- Додека ја користите камерата, притиснете го копчето за зголемување или намалување на јачината на звукот за да фотографирате.


1.2 Постапување

Вметнување SIM-нанокартичка

Морате да ја вметнете вашата SIM-нанокартичка за да воспоставувате телефонски повици преку вашата мрежа.



Вашиот телефон поддржува само SIM-нанокартички. За да избегнете оштетување на телефонот, не обидувајте се да вметнете други типови SIM-картички, како што се миникартички или микрокартички.



Белешка: Дури и ако нема инсталирана SIM-картичка, вашиот телефон сè уште ќе се вклучува и ќе можете да се поврзете на Wi-Fi-мрежа и да користите некои од функциите на телефонот.


Поставување на телефонот

Првиот пат кога ќе го вклучите телефонот, треба да ги поставите следниве опции:

- Допрете ▼ за да го изберете јазикот на телефонот, а потоа допрете **ЗАПОЧНИ**.
- Изберете достапна Wi-Fi-мрежа. Или допрете **Постави офлајн** и **Продолжи**.
- Прилагодете ги датумот и времето доколку е потребно, а потоа допрете **Следно**.
- Вклучете  за да дозволите телефонот да користи локација, во спротивно исклучете го .
- Вклучете  за да дозволите скенирање, во спротивно исклучете го .
- Вклучете  за да се вклучите или исклучите од Колекција за дијагностика на уредот, во спротивно исклучете го .
- Кликнете на **Повеќе** за да продолжите и притиснете **Прифати**.
- Поставете PIN за заклучување екран, во спротивно допрете **Прескокни** за да продолжите.

1.3 Почетен екран

Можете да ги донесете сите работи што најчесто ги користите (апликации, кратенки, графички контроли, папки) на вашиот Почетен екран за брз пристап. Допрете го копчето Почетен екран за да се вратите на почетниот екран.



1.4 Статусна лента

Статусната лента се појавува на горниот дел од вашиот Почетен екран и вклучува икони што го означуваат статусот на телефонот и новите предупредувања за известувања.

Икона	Статус	Икона	Статус
	Wi-Fi® активна		Батерија (целосно наполнета)
	Мрежа (целосен сигнал)		Нова порака
5G	Услуга за податоци 5G		Тивок режим
	Авионски режим		Режим Не вознемирувај
	Поставен аларм		Нова порака на Gmail
	Батерија (се полни)		Снимач на екран
	Локација		NFC е активиран

2 За вашиот телефон.....

2.1 Вклучување/исклучување

За да го вклучите уредот, држете го **копчето за вклучување** додека не се вклучи телефонот. Отклучете го телефонот (со помош на лизгање, шема, PIN, лозинка, отпечаток од прст или препознавање лице) доколку е потребно. Откако ќе се отклучи, се прикажува почетниот екран.

Ако не го знаете вашиот PIN-код или ако сте го заборавиле, контактирајте со службата за грижа за корисници. За безбедност, не го чувајте PIN-кодот во вашиот телефон.

За да го исклучите уредот, притиснете ги **копчето за вклучување** и **копчето за зголемување на јачината на звукот** додека не се појават опциите, а потоа изберете **исклучување**.

Полнење


Вметнете го малиот крај на кабелот за полнење во приклучокот за полнење и приклучете го полначот во електричен штекер.



- Вметнете го USB-кабелот од типот C во приклучокот за полнење како што е прикажано.
- Приклучете го полначот во штекерот.

Белешка: Користете го USB-кабелот од типот C вклучен во кутијата.

Сиден полнач се продава одделно. Користењето на погрешен кабел и полнач може да го оштети приклучокот за полнење или да ги намали перформансите на батеријата.



2.2 Батерија

Направете ги овие прилагодувања за да го оптимизирате животниот век на батеријата.

Вклучете го режимот за штедење батерија

- Одете во Поставки > Батерија > Штедење батерија.
- Допрете **Користи штедење батерија** за да го активирате режимот за штедење батерија.

Пониска осветленост на екранот

- Одете во Поставки > Екран > Ниво на осветленост.
- Намалете ја осветленоста со лизгање  налево.

Време на исклучување на екранот

- Одете во Поставки > Екран > Време на исклучување на екранот.
- Изберете го времето за кое ќе се исклучи екранот.

3 Персонализирање на телефонот

3.1 Јазик

Изберете од повеќе јазици поддржани на вашиот уред.

- Одете во Поставки > Систем > Јазици и внесување > Јазици.
- Допрете + **Додај јазик** за да изберете јазик од листата.
- Допрете и задржете  до саканиот јазик и повлечете го до врвот на листата.

3.2 Датум и време

Одете во Поставки > Систем > Датум и време.

Користете го времето обезбедено од мрежата

Допрете  за да го користите времето обезбедено од мрежата. Изберете помеѓу:

- Користете го времето обезбедено од мрежата
- Користете го времето обезбедено од GPS
- Исклучено

Автоматска временска зона

Вклучете  за да ја овозможите временската зона обезбедена од мрежата.

Ако Користете го времето обезбедено од мрежата е исклучено, можете рачно да ги поставите датумот и времето:

- Допрете **Постави датум** за да отворите дијалог во кој можете рачно да го поставите датумот.
- Допрете **Постави време** за да отворите дијалог во кој можете рачно да го поставите времето.

Ако Автоматската временска зона е исклучена, можете рачно да ја изберете временската зона:

- Допрете **Избери временска зона** за рачно да ги изберете регионот и временската зона.

Користи стандардна локација

- Вклучете  да овозможите стандардна локација.

Користи 24-часовен формат

- Ако Користи стандардна локација е исклучено, можете да го вклучите  за да користите 24-часовен формат.

3.3 Екран

Направете прилагодувања на поставките за екранот и позадините за да го оптимизирате вашето искуство.

Одете во Поставки > Екран за да ги промените следните поставки.

Темна тема

Темната тема користи црна позадина и помага да се одржи батеријата подолго време на некои екрани.

Ноќно светло

Овој режим го обојува вашиот екран со килибарна боја. Ова го олеснува гледањето на екранот или читањето при слабо светло и може да ви помогне полесно да заспите.

Автоматско ротирање на екранот

Изберете дали екранот автоматски се ротира или не.

Белешка: Користењето на уредот во режим на пејзаж додека носите поларизирани очила за сонце може да ја намали светлината од екранот.

Извадете ги поларизираните очила за сонце или користете го уредот во ориентација на портрет за да продолжите да го користите.

3.4 Позадина

- Допрете Фотографии за да изберете од сликите што се зачувани на вашиот уред.
- Допрете Поставки > Позадина и стил за да промените позадина на заклучен екран и/или на почетен екран од претходно вчитаните слики.

3.5 Звук

Прилагодување на јачината на звукот

- Притиснете ги копчињата за јачина на звук што се наоѓаат на десната страна на уредот за да ја прилагодите јачината на Звук на свонење и известувања.
- Можете да одите и во Поставки > Звук за да ја прилагодите јачината на звукот за медиуми, повици, свонење и известувања, како и аларм.

Прилагодување свонења

Одете во Поставки > Звук > Свонење на телефонот.

Прилагодување на други звуци

Сите други звуци што се поврзани со известувања, аларм, тастатура за вртење, заклучување на екранот и полнење може да се прилагодат со следново:

Одете во Поставки > Звук.

3.6 Дигитална благосостојба и родителски контроли

- Користете го ова мени за да дознаете колку време сте поминале на телефонот, па дури и на секоја апликација. Можете да го приспособите временското ограничување за користење на телефонот.
- Покрај тоа, родителите можат да го ограничат времето на користење на нивните деца и да управуваат со нивните навики за прелистување.

4 Апликации

4.1 Повици

Повикување

- За да воспоставите повик, допрете .
- Предложените броеви се прикажуваат додека внесувате броеви на тастатурата за бирање.
- Внесете го саканиот број од тастатурата за бирање и допрете  за да го воспоставите повикот. Можете исто така да изберете контакт од **Омилени** , **Последни**  или **Контакти**  со допирање на картичките.
- Бројот што го внесовте може да се зачува во Контакти со допирање на **Креирај нов контакт**.
- Ако направите грешка, можете да ги избришете неточните цифри со допирање на .
- За да прекинете повик, допрете .

Меѓународен повик

За да остварите меѓународен повик, допрете и задржете  за да внесете +, потоа внесете го префиксот на земјата за меѓународни повици проследен со целосниот телефонски број и допрете .

Итен повик


Ако вашиот телефон има мрежна покриеност, бирајте го бројот за итни случаи и допрете .

Ова функционира дури и без SIM-картичка и без внесување на PIN-кодот.

Одговарање или одбивање повик

Кога ќе примите повик:

- Лизнете  нагоре за да одговорите.
- Лизнете  надолу за да одбиете.
- Допрете  за да одбиете повик со испраќање однапред поставена порака.
- За да го исклучите звукот на свонењето на дојдовен повик, притиснете го копчето за јачина на звук.




Говорна пошта

Вашата говорна пошта работи како телефонска секретарка за вашите пропуштени повици.

- За да пристапите до вашата говорна пошта, допрете и задржете **1**.
- За да го поставите бројот на вашата говорна пошта: допрете **Телефон**  и одете во мениот  > Поставки > Говорна пошта > Напредни поставки > Поставување > Број на говорна пошта.
- Ако примите говорна пошта, се појавува  во статусната лента. Отворете го панелот за известувања и допрете **Говорна пошта**.

Допрете и задржете
за да пристапите до
говорната пошта



4.2 Контакти

Контактите овозможуваат брз и лесен пристап до контактот што сакате да го контактирате.

За да пристапите до оваа функција, допрете Контакти  од мениот Апликации.

Можете да гледате и креирате контакти на вашиот телефон и да ги синхронизирате со вашите контакти на Gmail или други апликации на интернет или на телефонот.



Кога ќе завршите,
допрете Зачувај

Изберете слика или
фотографирајте за
контактот

Допрете за да ги
отворите достапните
етикети

Додавање контакт

- Допрете  во листата со контакти за да креирате нов контакт.
- Внесете го името на контактот и другите информации за контактот. Со лизгање на екранот нагоре и надолу, можете да се движите од едно поле во друго.
- Кога ќе завршите, допрете **ЗАЧУВАЈ**.
- За да излезете без зачувување, можете да допрете **X**, а потоа да допрете **Отфрли**.


Уредување на контактите

Допрете  на екранот со детали за контакт за да го уредите.

Кога ќе завршите, допрете **ЗАЧУВАЈ**.

Додај во/отстрани од Омилени⁽¹⁾

- Допрете контакт за да ги видите деталите, а потоа допрете  за да го додадете контактот во омилени.
- Допрете  повторно за да отстраните контакт од омилени.



Бришење контакт

Од екранот на листата со контакти:

- Допрете го и задржете го контактот што сакате да го избришете, потоа допрете  и **Избриши** за да го избришете.
- Обележете го полето за избор на сите контакти, а потоа допрете  и **Избриши** за да ги избришете сите контакти.

Од екранот со детали за контакти:

- Допрете  и изберете **Избриши**. Изберете **Избриши** кога ќе ви биде побарано да потврдите.



Контактот што сте го избришале ќе биде отстранет и од другите апликации на телефонот или на интернет следниот пат кога ќе го синхронизирате телефонот.

Споделување контакт

Можете да споделите еден контакт со други со испраќање vCard на контактот до нив преку Пораки, Е-пошта и Bluetooth. Изберете контакт што сакате да го споделите, допрете  и потоа изберете .

Достапни опции

Од списокот со контакти, можете да направите и дополнителни прилагодувања со допирање на **Поправи и управувај**.

Поправи и управувај

Импорт/експорт

Импортирајте или експортирајте контакти помеѓу телефонот, SIM-картичката, microSD-картичката и меморијата на телефонот.

Поставки:

- | | |
|--------------------------------------|--|
| • Вашите информации | Допрете за да го поставите вашиот профил. |
| • Сметки | Допрете за да додадете сметка и да ги конфигурирате поврзаните информации. |
| • Сортирај според | Допрете за да ја сортирате листата по име или презиме. |
| • Формат на име | Допрете за да изберете дали прво да се прикажува името или презимето. |
| • Тема | Допрете за да промените во светла или темна тема. |
| • Стандардна сметка за нови контакти | Допрете за да го изберете стандардното место за зачувување на нов контакт. |
| • Фонетско име | Допрете за да го прикажете или сокриете фонетското име. |
| • Блокирани броеви | Додајте броеви овде за да не примате повици или пораки од нив. |

4.3 Пораки

Користете ја апликацијата за пораки  за испраќање и примање текстуални (SMS) и мултимедијални (MMS) пораки.

Креирање порака


На екранот со листата со Пораки, допрете  за да напишете текстуална/мултимедијална порака.

Испраќање текстуална порака

- Внесете го името или телефонскиот број на примачот во лентата **До** или допрете  за да додадете примачи.
- Допрете ја лентата **Текстуална порака** да го внесете текстот на пораката
- Притиснете и држете  да пристапите на емотиконите.

Напишете ја
текстуалната порака

Вметнете
емотикони



- Кога ќе завршите, допрете ➤ за да ја испратите текстуалната порака.

СМС-порака со повеќе од 150 знаци ќе се наплаќа како неколку СМС-пораки. Бројач ќе има десно од полето за текст за да ве потсети колку знаци можат да се внесат во една порака.



Специфичните букви (акцентирани) исто така ќе ја зголемат големината на СМС-пороката, што може да предизвика испраќање на повеќе СМС-пораки до вашиот примач.

Испраќање мултимедијална порака

MMS ви овозможува да испраќате видеоклипови, слики, аудио и vCard на други компатибилни мобилни телефони и адреси на е-пошта.

- Внесете го телефонскиот број на примачот во лентата **До**.
- Допрете ја лентата **Текстуална порака** да го внесете текстот на пораката
- Допрете ⊕ за да прикачите емотикон, вашата локација, контакт или датотека; допрете 📷 за да изберете слика или видео.
- Кога ќе завршите, допрете ➤ за да ја испратите мултимедијалната порака.

Управување со пораки

Кога примате порака, 👤 ќе се појави во статусната лента како известување. Повлечете ја надолу статусната лента за да го отворите панелот за известувања, допрете ја новата порака за да ја отворите и прочитате. Можете исто така да пристапите до апликацијата за пораки и да ја допрете пораката за да ја отворите.

Пораките се прикажуваат како разговор.

Допрете порака за да влезете во екранот за составување пораки:


- Допрете 📞 за да го повикате бројот.
- Допрете 📁 за да го зачувате бројот во контакти или да ги видите деталите за контактот ако бројот е зачуван.
- За да одговорите на порака, внесете го текстот. Кога ќе завршите, допрете ➤.
- Ако допрете и задржите порака, следните опции ќе бидат достапни: 📄 копирај, 🗑️ избриши, 📢 сподели, 📧 препрати, 📎 прикажи детали.

4.4 Gmail

Поставување Gmail

За да ја поставите вашата сметка за е-пошта, повлечете нагоре од почетниот екран, а потоа изберете Gmail

- Изберете + за да додадете адреса за е-пошта.
- Процесот на поставување е-пошта ќе ве води низ чекорите за поставување сметка за е-пошта.
- Изберете го типот на сметката за е-пошта што ја имате и внесете ја адресата на е-пошта и лозинката на сметката што сакате да ја поставите.
- Ако сметката што ја внесовте не е обезбедена од вашиот давател на услуги во уредот, допрете **Друго** и внесете ја адресата на е-пошта, допрете **СЛЕДНО** за да изберете тип на сметка и внесете ја лозинката на вашата е-пошта, а потоа правилно пополнете ги серверот и портот во поставките за дојдовниот сервер, како во поставките за појдовниот сервер. Допрете **Заврши** за да го завршите поставувањето.



- За да додадете друга сметка за е-пошта, кликнете на + **Додај адреса на е-пошта**. Изберете Друго од поставените опции за е-пошта. Или можете да го допрете името на сметката во горниот десен агол и да изберете **Додај друга сметка** за да ја имплементирате оваа функција.

Испраќање е-пошта

- Допрете  од екранот Дојдовно сандаче.
- Внесете адреса(-и) на е-пошта на примач(-и) во полето **До**.
- По потреба, допрете  > **Цц/Бцц** за да додадете копија или скриена копија на пораката.
- Внесете го предметот и содржината на пораката.
- Допрете  за да додадете прилог.
- Ако не сакате да ја испратите поштата веднаш, можете да допрете  и **Зачувај го нацртот** или да го допрете копчето Назад за да зачувате копија.
- Допрете  за да испратите.
- Ако не сакате да ја испратите или зачувате е-поштата, можете да допрете  и потоа изберете **Отфрли**.
- За да додадете потпис што ќе се појави на сите ваши е-пошти, допрете  и изберете **Поставки**, потоа изберете ја сметката за која што сакате да креирате или да ѝ го измените потписот, допрете **Мобилен потпис** за да ја уредите.

Белешка: Ако видите грешка „неточна лозинка“ при поставувањето на вашата сметка на Gmail во апликацијата Gmail, прегледајте ги следните опции:

Опција 1: Генерирајте лозинка за апликацијата

Лозинката за апликација е 16-цифрена лозинка што ѝ дава дозвола на апликацијата или уредот да пристапи до вашата сметка на Google.

Ако користите верификација во 2 чекора и гледате грешка „неточна лозинка“ кога се обидувате да пристапите до вашата сметка на Google, лозинката за апликацијата може да го реши проблемот.

За да генерирате лозинка за апликација

- Посетете ја страницата за лозинки за апликации <https://myaccount.google.com/security/signinoptions/two-step-verification>. Можеби ќе биде побарано од вас да се најавите на вашата сметка на Google.
- На дното, кликнете **Избери апликација** и изберете ја апликацијата што ја користите.
- Кликнете **Избери уред** и изберете го уредот што го користите.
- Изберете **Генерирај**.
- Следете ги упатствата за да ја внесете лозинката за апликацијата (кодот од 16 знаци во жолтата лента) на вашиот уред.
- Изберете **ЗАВРШИ**.
- Откако ќе завршите, нема повторно да ја видите таа лозинка за апликацијата. Сепак, ќе видите список на апликации и уреди за кои сте создале лозинки за апликации.

Ако генерирањето лозинка за апликација не го реши проблемот, продолжете со Опција 2 или Опција 3.

Опција 2: Променете ги поставките за да дозволите помалку безбедни апликации

- Одете во делот „Помалку безбедни апликации“ <https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps> во Моја сметка.
- До „Пристап за помалку безбедни апликации“, изберете **Вклучи**.
- Сега можете да ја поставите вашата е-пошта користејќи го вашето корисничко име и лозинка. Ако продолжите да гледате грешка „неточна лозинка“, продолжете со Опција 3.

Опција 3: Пристапете до Gmail преку прелистувач

Ако не сакате да ги промените поставките за безбедност, следете ги овие чекори за да пристапите до вашиот Gmail:

- Од почетната страница, притиснете го копчето **OK** и притиснете на прелистувачот. Внесете <https://www.google.com/gmail/> во лентата за URL на прелистувачот.
- Внесете го вашето корисничко име и лозинка за да се најавите.

4.5 Chrome

Уживајте во сурфањето на Интернет користејќи го прелистувачот Chrome.

За да пристапите до оваа функција, допрете Chrome  од почетниот екран.


4.6 Календар

Можете да го користите Календар за да следите важни состаноци, термини и многу повеќе.

За да пристапите до функцијата, повлечете нагоре од почетниот екран, па допрете **Календар**.

Гледање календари

Календарот можете да го прикажете во приказ на Распоред, Ден, 3 дена, Недела или Месец. Допрете  и изберете го саканиот приказ на календарот.



Креирање нов настан

Можете да додавате нови настани од кој било приказ на Календар.

- Допрете .
- Пополнете ги сите потребни информации за овој нов настан. Ако се работи за целодневен настан, може да го вклучите  Целодневен настан.
- Поканете гости на настанот. Внесете ги адресите на е-пошта одделени со запирки на гостите што сакате да ги поканите за да ги разделите. Гостите ќе добијат покана од Календар и е-пошта.
- Кога ќе завршите, допрете **Зачувај** од горниот дел на екранот.

За брзо креирање настан од приказите Ден, 3 дена или Недела, допрете празно место за да изберете целна област која потоа ќе се претвори во  и допрете ја иконата за да го креирате новиот настан.

Бришење или уредување настан

- За бришење или уредување настан, допрете го настанот за да влезете во екранот со неговите детали, потоа допрете  за да го уредите настанот.
- Допрете  и **Избриши** за да го отстраните настанот.

Потсетник за настан

Ако е поставен потсетник за некој настан, претстојниот настан ќе се појави на почетниот екран.

- Допрете име на настан за да ја видите листата на известувања од Календар.

4.7 Камера


Пристап до камерата

Од почетниот екран, допрете **Камера**.

Фотографирање

- Поставете го објектот или пејзажот во визирот и допрете го екранот за да фокусирате доколку е потребно.
- Допрете  за да направите фотографија која автоматски ќе се зачува.
- За да направите рафални снимки, допрете и држете .

- 1 Пристапете до повеќе опции
- 2 Изберете големина на кадар
- 3 Изберете филтер
- 4 Поставете одбројување секунди
- 5 Изберете режим на блиц за да изберете режим на блиц:
Исклучено, Автоматско, Вклучено или Секогаш
- 6 Префрлете се помеѓу предната/задната камера
- 7 Фотографирајте
- 8 Гледајте фотографии или видеа што сте ги направиле



Снимање видео

- Допрете **ВИДЕО** за да влезете во режимот Видео.
- Допрете  во центарот на екранот за да започнете со снимање видео.
- Можете да допрете и  и за да фотографирате за време на снимањето видео.
- Допрете  за да прекинете да снимате. Видеоот автоматски ќе се зачува.

Прегледување, уредување и споделување

- Допрете  потоа **Gmail**, **Bluetooth** или **Пораки** за да споделите фотографија или видео.
- Допрете  за да уредите.
- Допрете  за да пребарувате што гледате со Google Lens.
- Допрете  за да избришете.
- Допрете  за да се вратите во режим на камера.

4.8 Фотографии

Фотографии делува како медија плеер за да гледате фотографии и да репродуцирате видеа.

Сликите и видеата се прикажуваат по моменти и албуми во Фотографии.

- Допрете ја сликата/видеото директно за да ја видите или да го репродуцирате.
- Повлечете лево/десно за да ги видите претходните или следните слики/видеа.


Работа со фотографии

Можете да работите со слики со ротирање или отсекување, споделување со пријателите, поставување како фотографија на контакт или позадина, итн.

- Лоцирајте ја сликата на која сакате да работите и допрете ја во приказот на слика на цел екран.
- Допрете  за да ја споделите сликата или допрете  за да ја избришете сликата. Допрете  и изберете **Употреби како** за да ја поставите сликата како Фотографија на контакт или Позадина.

Допрете  за да влезете во екранот за уредување.

Предлози	Изберете Подобрена, Топла или Ладна за да ја прилагодите бојата на сликата.
Отсечи	Изберете помеѓу Автоматски, Отсечи, Ротирај, Прегледај и Ресетирај.
Прилагоди	Управувајте со осветленоста, контрастот и друго.
Филтри	Изберете помеѓу разни како што се Живописно, Вест, Палма и други.
Поголемо	персонализирање: персонализирајте ја вашата слика со цртање на неа или додавање зборови на неа.



4.9 Часовник

За да пристапите до Часовник, повлечете нагоре од почетниот екран, па допрете **Часовник**.

Поставување светски часовници

- Допрете  на екранот на часовникот.
- Допрете  за да додадете временска зона.

Поставување аларми

- Допрете  на екранот на часовникот.
- Вклучете  за да овозможите постоечки аларм или допрете  за да додадете нов аларм. Ќе се појават следните опции:

	Додај ознака	Допрете за да поставите име за алармот.
	Свонење	Допрете за да изберете свонење за алармот.
	Вибрации	Означете го полето за избор за да ги активирате вибрациите.
	Отфрли	Допрете за да го исклучите алармот.
	Избриши	Допрете за да го избришете алармот.

Поставување тајмер

- Допрете  на екранот на часовникот.
- Внесете време во низата секунди, минути и часови.
- Допрете  за да активирате Одбројување.
- Допрете  за да додадете друг тајмер во панелот.
- Допрете  за да деактивирате Одбројување.
- Допрете  за да го избришете тековниот тајмер за одбројување.

Поставување на стоперка

- Допрете  на екранот на часовникот.
- Допрете  за да го стартувате тајмерот.
- Допрете  за да се прикаже листа со записи според ажурираното време.
- Допрете  за да го запрете вкупното време и времето на круг.
- Допрете  за да стартувате нов тајмер.

Време за спиење

Поставете време за спиење за да го исклучите звукот на телефонот и да изберете да слушате смирувачки звуци. Поставете време за будење за повторно да добивате известувања.

5 Апликации на Google

Апликациите на Google се претходно инсталирани на вашиот телефон за да ја подобрат работната ефикасност и да обезбедат пријатно корисничко искуство.

Ова упатство накратко ги претставува апликациите. За детални карактеристики и упатства за корисникот, погледнете ги поврзаните веб-страници или воведот обезбеден во апликациите.

Регистрирајте се со сметка на Google за да уживате во целосна функционалност.



Google

Вашите обележувачи, историјата на прелистување и поставките на сите уреди на кои е инсталиран прелистувачот може да се синхронизираат со вашата сметка на Google.



Gmail

Како веб-услуга за е-пошта на Google, Gmail се конфигурира кога првпат ќе го поставувате телефонот. Со оваа апликација, можете да испраќате и примате е-пошта, да управувате со е-пошта според ознаки, да ја архивирате и многу повеќе. Е-поштата може автоматски да се синхронизира со вашата Gmail-сметка.



Карти

Карти на Google нуди сателитски снимки, улични мапи, панорамски поглед од 360 ° на улиците, сообраќајни услови во реално време и планирање на маршрутата за патување пеш, со автомобил или со јавен превоз. Со користење на оваа апликација, можете да ја пронајдете сопствената локација, да пребарувате за некое место и да добиете предложено планирање маршрута за вашите патувања.



YouTube

YouTube е онлајн апликација за споделување видеа, каде што корисниците можат да поставуваат, гледаат и споделуваат видеа.

Достапната содржина вклучува видеоклипови, ТВ-клипови, музички видеа и други содржини како што се видеоблогови, кратки оригинални видеа и едукативни видеа. Поддржува функција за пренос, што ви овозможува да започнете да гледате видеа скоро веднаш штом ќе почнат да се преземаат од интернет.



Drive

Услуга за складирање и синхронизација на датотеки креирана од Google, која им овозможува на корисниците да складираат датотеки во облак, да споделуваат и уредуваат датотеки. Датотеките во Drive се чуваат безбедни и до нив може да се пристапи од кој било уред со најавување на вашата сметка на Google. Датотеките или папките може да се споделуваат приватно со други корисници со сметка на Google.

Во Play Store, побарајте ја апликацијата што ви треба, преземете ја и потоа следете го водичот за инсталација за да ја инсталирате апликацијата. Можете исто така да деинсталирате, ажурирате апликација и да управувате со преземањата.



Duo

Ова е мобилна апликација за видео разговор што им овозможува на корисниците да остваруваат видеоповици со луѓето од нивната листа со контакти откако ќе се потврдат нивните телефонски броеви.



Фотографии

Фотографии на Google ги складира и прави резервни копии на вашите фотографии и видеа. Исто така, автоматски ги анализира фотографиите и ги организира во групи за да можете брзо да ги најдете фотографиите што ви се потребни.



YT Music

YT Music Downloader е програма за Windows што го поедноставува преземањето видеа и музика од YouTube. YT Music Downloader ви овозможува да преземате видеа и/или аудио од YouTube. Програмата е насочена кон музика, така што можете да зачувувате музички видеа (или какви било видеа) или да ги конвертирате тие видеа само во музика, а апликацијата автоматски ќе ги зачува во формат MP3. Со соодветна врска на YouTube, програмата е многу брза во конвертирање и зачувување на овие работи во датотека, а штом ќе завршите, имате пристап до оваа музика офлајн и преку сите други уреди на кои ги префрлувате овие датотеки.


6 Повеќе апликации.....

Повлечете нагоре од дното на екранот за да пристапите до овие други апликации.



Play Store

Служи како официјална продавница за апликации за оперативниот систем Android, овозможувајќи им на корисниците да пребаруваат и преземаат апликации и игри. Апликациите се или бесплатни или со плаќање.



Датотеки

Датотеки ги прикажува сите податоци зачувани на телефонот, вклучувајќи ја и надворешната SD-картичка и внатрешната меморија, како што се апликациите, медиумските датотеки преземени од Google Play Store, YouTube или други локации; видеа, слики или аудио што сте ги снимиле; други податоци пренесени преку Bluetooth, USB-кабел, итн.

7 Безбедност.....

7.1 Заклучување на екранот

Од почетниот екран, пристапете до Поставки во контролниот центар или од листата со апликации за пребарување. Одете до Безбедност > Заклучување екран

Заклучувањето на екранот ви овозможува да го заштитите вашиот телефон од користење од други без ваша дозвола. Активирајте ги следните безбедносни опции: Шема, PIN или лозинка. Кој и да го вклучи вашиот телефон ќе треба да го отклучи екранот за да пристапи до вашиот уред. Вашиот уред може да го отклучи секој ако изберете Никој или Повлекување.

7.2 Заклучување на SIM-картичката

PIN-кодот на SIM-картичката го спречува пристапот до мрежите за мобилни податоци. Кога е овозможен, секој уред што ја содржи SIM-картичката ќе побара PIN при рестартирање. PIN-кодот на SIM-картичката не е ист како кодот за заклучување што се користи за отклучување на уредот.

7.3 Преференции за заклучување на екранот

Персонализирајте го она што се прикажува на вашиот заклучен екран.

7.4 Сензор за отпечаток од прст

Користете го вашиот отпечаток од прст за да го отклучите екранот.

Пристапете до Поставки > Безбедност > Отпечаток од прст за да ја активирате оваа функција.

Белешка: треба да поставите шема, PIN или лозинка пред да користите сензор за отпечаток од прст.

7.5 Отклучување со препознавање лице

Отклучувањето со препознавање лице ви овозможува да го отклучите уредот со податоците за лицето. Поставете го според чекорите на екранот. Осигурите се дека сте свртени кон екранот на телефонот кога користите препознавање лице.

Белешка: треба да поставите шема, PIN или лозинка пред да користите отклучување со препознавање лице.

7.6 Паметно заклучување

Оваа функција е стандардно неактивна; треба да поставите заклучување екран за да ја активирате. Ако паметното заклучување е вклучено, вашиот уред останува отклучен кога е безбеден со вас.

7.7 Шифрирање и акредитиви

Под Напредно, допрете за да го видите статусот на шифрирање на уредот и ставките за акредитиви. Можете да ги измените и избришете сите зачувани акредитиви.

8 Сметка

8.1 Информации за сметката

Можете исто така да пристапите до информациите за сметката од вашиот телефон.

- Одејте во Поставки > За телефонот

8.2 Ажурирање на софтверот

За да пристапите до ажурирањата на софтверот, следете ги чекорите подолу:

- Поврзете го уредот со Wi-Fi-мрежа и проверете дали има силна податочна врска.
- Осигурите се дека вашата батерија е целосно наполнета пред да започнете со ажурирањето на софтверот. Моменталното ниво на батеријата на вашиот уред може да се најде на вашиот уред под Поставки > Батерија.
- Одејте во Поставки > Систем > Системско ажурирање.
- Ако сакате да го ажурирате системот, допрете **Провери за ажурирање** и кога тоа ќе заврши, телефонот ќе ја има најновата верзија на софтверот.

9 Безбедност и регулаторни информации

Внимателно прочитајте го ова поглавје пред да го користите вашиот мобилен уред.

Безбедност и употреба

Производителот се оградува од секаква одговорност за штета, која може да резултира како последица на неправилна употреба или употреба спротивна на упатствата содржани овде. Користење на поврзани уреди што подлежат на Условите и одредбите на T-Mobile.

Безбедност во сообраќајот

Секогаш почитувајте ги локалните закони и прописи кои се однесуваат на употребата на безжични мобилни уреди и нивните додатоци во областите каде што возите. Употребата на мобилни уреди додека возите може да биде забранета или ограничена во одредени области.

Услови за употреба

Не заборавајте да се придржувате до правилата на локалната власт за користење на мобилни уреди во авиони.

Оперативни предупредувања

Користете го вашиот мобилен уред само во согласност со локалните закони и прописи и почитувајте ги сите објавени известувања на јавни површини.

Прочитајте ги и следете ги упатствата од производителот на вашиот имплантиран медицински уред. Ако имате какви било прашања во врска со користењето на вашиот мобилен уред со вашиот имплантиран медицински уред, консултирајте се со вашиот давател на здравствена грижа.

- Се препорачува да имате соодветен надзор додека малите деца го користат вашиот мобилен уред.
- Не обидувајте се да го расклопите вашиот мобилен уред. Ако го расклопите вашиот мобилен уред, гаранцијата нема да важи.
- Секогаш ракувајте со вашиот мобилен уред внимателно и чувајте го на чисто место без прашина.
- Не дозволувајте вашиот мобилен уред да биде изложен на неповолни временски услови или околишки услови (влага, влажност, дожд, инфилтрација на течности, прашина, морски воздух, итн.). Препорачаниот опсег на работна температура од производителот е 0 °C (32 °F) до +40 °C (104 °F)
- **Белешка: Максималната вредност зависи од состојбата на уредот, материјалите околу него и бојата и текстурата на куќиштето.**
- На над 40 °C (104 °F), читливоста на екранот на мобилниот уред може да биде нарушена, иако тоа е привремено и не толку опасно.
- Не отворајте и не обидувајте се да го бојадисате или поправате вашиот мобилен уред.
- Не испуштајте го, фрлајте и не обидувајте се да го свиткате вашиот мобилен уред.
- Не користете го мобилниот уред ако екранот е оштетен, напукнат или скршен за да избегнете каква било повреда.
- Користете само батерии, полначи за батерии и додатоци кои се препорачани од производителот на уредот и неговите подружници и се компатибилни со моделот на вашиот мобилен уред. Производителот на уредот и неговите подружници отфрлаат секаква одговорност за штетата предизвикана од употребата на други полначи или батерии.

Ве молиме проверете ги локалните закони и прописи во вашата надлежност за да научите како најдобро да го фрлите вашиот мобилен уред.



ЗАШТИТЕТЕ ГО ВАШИОТ СЛУХ

За да спречите потенцијално оштетување на слух, не слушајте висока јачина на звук на подолги периоди. Бидете внимателни кога го држите уредот до увото додека звучникот е во употреба.

Приватност

Имајте предвид дека морате да ги почитувате законите и прописите на вашата јурисдикција или друга јурисдикција(-и) каде што ќе го користите вашиот мобилен уред во врска со фотографирањето и снимањето звуци со вашиот мобилен уред. Согласно таквите закони и регулативи, може да биде строго забрането фотографирање и/или снимање на гласовите на други луѓе или некој од нивните лични атрибути и нивно репродуцирање или дистрибуирање бидејќи тоа може да се смета за нарушување на приватноста.

Целосна одговорност на корисникот е да се погрижи да добие претходно овластување, доколку е потребно, со цел да снима приватни или доверливи разговори или да фотографира друго лице; производителот, дистрибуерот или продавачот на мобилниот уред (вклучувајќи го и операторот) отфрлаат секаква одговорност што може да произлезе од неправилна употреба на мобилниот уред.

Правни информации

За да ви овозможиме подобар пристап до овие важни информации, ги направивме материјалите достапни од менито Поставки на телефонот. Прегледајте ги овие материјали пред да го користите вашиот мобилен уред. За да пристапите до материјалите на вашиот мобилен уред, повлечете нагоре од почетниот екран и допрете Поставки > За телефонот > Правни информации, и изберете тема.

Регулаторни информации (е-ознака)

Вашиот мобилен уред користи електронска ознака (е-ознака), која обезбедува регулаторни информации за вашиот уред. За да ги видите регулаторните информации за овој уред на уредот, повлечете нагоре од почетниот екран, па допрете Поставки > За телефонот > Регулаторни ознаки.



Овој паметен телефон е тестиран и оценет за употреба со слушни помагала за некои од безжичните технологии што ги користи паметниот телефон. Меѓутоа, во овој паметен телефон може да се користат други безжични технологии кои не се тестирани за употреба со слушни помагала. Важно е темелно да ги испробате различните карактеристики на вашиот паметен телефон и на различни локации за да одредите дали слушате некаков шум што пречи кога го користите овој паметен телефон со вашето слушно помагало или кохлеарен имплант. Консултирајте се со вашиот давател на безжична услуга за неговите политики за враќање и замена, како и за информации за компатибилноста со слушно помагало.

Вашиот уред вклучува радиопредавател и приемник. Тој е дизајниран и произведен да не ги надминува границите на изложеност за радиофреквенција (RF) поставени од CONFORMITE EUROPEENNE (CE). Границите на изложеност на RF поставени од CE за безжични мобилни уреди користат мерна единица наречена Специфична стапка на апсорпција (SAR), што е мерка за количината на RF-енергија апсорбирана од телото при користење мобилен уред. Ограничувањето на CE за јавна изложеност од мобилните телефони е ниво на SAR од 2,0 вати по килограм (2,0 W/kg). И највисоката вредност на SAR за овој уред кога се тестираше покрај главата беше 0,99 W/kg*, а кога се тестираше покрај телото беше 1,49 W/kg*.

Овој уред е во согласност со CE-ограничувањата за изложеност на радијација, утврдени за неконтролирана средина. За да се обезбеди усогласеност со упатствата за изложеност на RF, уредот мора да се користи најмалку 5 mm од вашето тело.

За да видите дополнителни информации за SAR на вашиот телефон, повлечете нагоре на почетниот екран, а потоа допрете **Поставки > За телефонот > Правни информации > RF-изложеност**.

Батерија и додатоци

Внимавајте на следните мерки на претпазливост при користење на батеријата:

- Не обидувајте се да ја отворите батеријата (поради ризик од отровни испарувања и изгореници).
- Не расклопувајте ја и не предизвикувајте краток спој на батеријата.
- Не горете ја и не фрлајте ја искористената батерија во ѓубре од домаќинството и не чувајте ја на температури над 60 °C.
- Не расклопувајте ја и не отворајте, кршете, виткајте или деформирајте, не дупнувајте или распарчувајте.
- Не обидувајте се да ја измените или поправате батеријата, да вметнувате страни тела во батеријата, да ја потопувате или изложувате на вода или други течности, да ја изложувате на оган, експлозија или други опасности.

Производите што го имаат долунаведениот симбол мора да се однесат во собирањите места на крајот од нивниот животен век:



- Центри за депонирање на комунален отпад со специфични канти за овие делови од опремата.
- Канти за собирање на продажни места.

Можете да дознаете повеќе за тоа како да го рециклирате вашиот мобилен уред со посета на веб-страницата CTIA на www.ctia.org/news/how-to-recycle-your-mobile-device

ВНИМАНИЕ: АКО БАТЕРИЈАТА СЕ ЗАМЕНИ СО ПОГРЕШЕН ТИП, УРЕДОТ МОЖЕ ДА ЕКСПЛОДИРА. ФРЛЕТЕ ГИ ИСТРОШЕНИТЕ БАТЕРИИ СПОРЕД УПАТСТВАТА.



Информации за рециклирање

Повикајте ја службата за поддршка на корисници за рециклирање на 1—855—368—0829 за упатства за рециклирање или само спомнете го ова: Во САД можете да дознаете повеќе за Програмата за рециклирање на CTIA на <http://www.recyclewirelessphones.com>.

Полначи

Домашните полначи на наизменична струја/полначите за патување работат во температурен опсег од: 0 °C (32 °F) до 45 °C (113 °F).

Поради различните применливи електрични спецификации, полначот што сте го купиле во една јурисдикција може да не работи во друга јурисдикција. Тие треба да се користат само за оваа намена.

Со овој производ треба да се ракува со препорачаната(-ите) единица(-и) за напојување.

Полнач за патување: Влезна струја: 100-240 V ~ 50/60 Hz 0,5 A

Излезна струја: 5 V --- 3 A

Лиценци



Логото microSD е трговска марка на SD-3C, LLC.



Логотипот Bluetooth® и логоата во сопственост на Bluetooth SIG, Inc., како и секоја употреба на тие трговски марки од страна на производителот на уредот и неговите подружници, се лиценцирани. Други трговски марки и трговски имиња се тие на нивните соодветни сопственици.



Логото за Wi-Fi е ознака за сертификација на Wi-Fi Alliance.

10 Спецификација

	T-телефон
Дисплеј	6,52" HD+ w/2,5 D стакло
Камери	Назад: 50 MP главна + 2 MP длабочина + 2 MP Macro + LED-блиц Напред: 5 MP 2K @ 30 fps видео
Меморија	4 GB RAM / 64 GB ROM / до 2 TB SD-микрокартичка
Батерија	4500 mAh
Полнење	USB-C, 15 W
5GHz	ДА
Сет чипови	MediaTek Dimensity 700 / Octa Core - 2* 2,2 GHz + 6*2 GHz
Безбедност	Отклучување со препознавање лице, сензор за отпечаток од прст
Заштита од вода	IP52 / IPX2
NFC/Bluetooth	He / 5.1
Поддршка	за слушалки, приклучок од 3,5 mm
Оперативен систем	Android 12 + OS надградба MR
Димензии	166,6*76,42*8,76mm
Тежина	195 g

Режим	Опсер	Излезна моќност
GSM	B2	29,5 dBm
	B3	29,5 dBm
	B5	32,5 dBm
	B8	32,5 dBm
UTMS	B1	23,0 dBm
	B2	23,0 dBm
	B5	23,0 dBm
	B8	23,0 dBm
LTE	B1	23,0 dBm
	B2	23,0 dBm
	B3	23,0 dBm
	B4	23,0 dBm
	B5	23,0 dBm
	B7	23,0 dBm
	B8	23,0 dBm
	B20	23,0 dBm
	B28	23,0 dBm
	B38	26,0 dBm
NR	N1	23,0 dBm
	N3	23,0 dBm
	N7	23,0 dBm
	N28	23,0 dBm
	N38	23,0 dBm
	N78	26,0 dBm
WIFI	2,4 GHz	20,5 dBm
	5GHz	20,5 dBm
Bluetooth	2,4 GHz	9 dBm

11 Решавање проблеми

Прегледајте некои од овие вообичаени проблеми и нивните решенија.

Мојот телефон не може да прима дојдовни повици

- Проверете дали вашиот телефон е вклучен и поврзан на мрежа.
- Проверете дали има преоптоварена или недостапна мрежа.
- Проверете го статусот на вашата претплата.
- Осигурите се дека не сте ги пренасочиле дојдовните повици.
- Осигурите се дека не сте забраниле одредени повици.
- Осигурите се дека телефонот не е во авионски режим.

Името/бројот на повикувачот не се појавува кога се прима повик

- Ако повикувачот не е во вашата листа на контакти, имате опција да се претплатите на NameID
- Вашиот повикувач можеби го сокрил своето име или број.

Не можам да ги најдам моите контакти

- Проверете дали вашата SIM-картичка не е скршена.
- Проверете дали вашата SIM-картичка е правилно вметната.
- Импортирајте ги сите контакти зачувани во SIM-картичката во телефонот.

Квалитетот на звукот на повиците е слаб

- Прилагодете ја јачината на звукот за време на повик со притискање на копчето за јачина на звук.
- Проверете ја јачината на мрежата. Преместете се на локација со посилен сигнал.
- Проверете дали приемникот, конекторот или звучникот на телефонот се чисти.

Не можам да ги користам функциите опишани во упатството

- Проверете за да бидете сигурни дека вашата претплата ја вклучува оваа услуга.
- Осигурите се дека за оваа функција не е потребен дополнителен додаток.

Кога ќе избирам број од моите контакти, бројот не може да се бира

- Проверете дали правилно сте го запишале бројот во вашата датотека.
- Проверете дали сте го избрале кодот на државата кога повикувате меѓународен број.

Мојот телефон не може да се поврзе со мрежа или се прикажува „Нема услуга“.

- Обидете се да се поврзете на мрежата со преместување на друга физичка локација.
- Потврдете ја мрежната покриеност во вашата моментална област.
- Проверете дали вашата SIM-картичка е валидна.
- Осигурите се дека поставката на телефонот не е во авионски режим.
- Ако сте далеку од вашата мрежа на T-Mobile, можеби ќе треба да овозможите роадинг во поставките на телефонот за да се поврзете на друга мрежа. Може да се применат трошоци за роадинг.

Мојот телефон не може да се поврзе на интернет

- Проверете дали услугата за мобилни податоци за интернет е достапна во вашиот план за безжична услуга.
- Проверете ги поставките на телефонот. Проверете дали мобилните податоци се овозможени или дали има поврзан Wi-Fi.
- Проверете дали сте на место со мрежна покриеност за мобилни податоци или врска на интернет преку Wi-Fi.
- Обидете се да се поврзете подоцна или од друга локација.

Неважечка SIM-картичка

- Проверете дали SIM-картичката е правилно вметната (видете „Вметнување SIM-нанокартичка“).
- Осигурите се дека чипот на вашата SIM-картичка не е оштетен.
- Проверете дали услугата на вашата SIM-картичка се совпаѓа со мрежата на која сте.

Мојот телефон не може да остварува појдовни повици

- Проверете дали сте повикале важечки број и сте допреле Повик на телефонот.
- За меѓународни повици, проверете ги кодовите на земјата и областа.
- Осигурите се дека вашиот телефон е поврзан на мрежа и дека мрежата не е преоптоварена или недостапна.
- Проверете го статусот на вашата претплата.
- Осигурите се дека не сте ги забраниле појдовните повици.

Мојот телефон не може да се вклучи

- Ако телефонот не може да се вклучи, полнете го најмалку 10 минути за да ја обезбедите минималната потребна енергија од батеријата. Потоа вклучете го повторно.

Мојот телефон не реагираше неколку минути

- Ако телефонот не реагира, исклучете го телефонот со притискање и држење на копчето за вклучување додека не се исклучи, а потоа рестартирајте го повторно.

Мојот телефон сам се исклучува

- Ако вашиот телефон се исклучи сам, проверете дали копчето за вклучување не е случајно притиснато.
- Проверете го нивото на полнење на батеријата.
- Ако сè уште не работи, ресетирајте го телефонот фабрички преку опциите за ресетирање во „Поставки“ на телефонот. Осигурите се дека сте направиле резервна копија од вашите податоци.

Мојот телефон не може да се полни правилно

- Проверете дали го користите соодветниот полнач што доаѓа со телефонот.
- Осигурите се дека вашата батерија не е целосно испразнета; ако батеријата е испразнета подолго време, може да потрае околу 10 минути за да се прикаже индикаторот за полнење на батеријата на екранот.
- Проверете дали полнењето се врши во нормални услови (0 °C (32 °F) до 45 °C (113 °F)).

Не можам да додадам контакт

- Осигурите се дека листата со контакти на вашата SIM-картичка не е полна; избришете некои датотеки или зачувајте ги датотеките на телефонот.

Моите повикувачи не можат да оставаат пораки на мојата говорна пошта

- Контактирајте со вашиот мрежен оператор за да ја проверите достапноста на услугата.
- Поставете ја говорната пошта така што повикувачот може да остави порака.

Не можам да пристапам до мојата говорна пошта

- Проверете дали бројот на говорната пошта на T-Mobile е правилно внесен во „Број на говорна пошта“.
- Обидете се подоцна ако мрежата е зафатена.

Не можам да испраќам и примаам MMS

- Проверете ја меморијата на телефонот бидејќи можеби е полна.
- Контактирајте со службата за грижа за корисници за да ја проверите достапноста на услугата и параметрите за MMS.
- Потврдете го бројот на центарот на серверот или вашиот MMS-профил со службата за грижа за корисници.
- Центарот на серверот може да биде преплавен. Обидете се повторно подоцна.
- Стартувајте нова низа за пораки. Вашата низа за пораки можеби ја достигнала својата граница.

PIN-кодот на SIM-картичката е заклучен

- Контактирајте со службата за грижа за корисници за да го добиете PUK-кодот (личен клуч за деблокирање).

Не можам да го поврзам телефонот со компјутерот

- Инсталирајте Smart Suite.
- Проверете дали вашиот USB-драјвер е правилно инсталиран.
- Отворете го панелот за известувања за да проверите дали е активиран Smart Suite Agent.
- Проверете дали сте го означиле полето за избор за дебагирање на USB-то.
- Проверете дали вашиот компјутер ги исполнува условите за инсталација на Smart Suite.
- Проверете дали го користите вистинскиот кабел од кутијата.

Не можам да преземам нови датотеки

- Проверете дали има доволно простор за складирање на телефонот за преземање.
- Изберете ја microSD картичката како локација за складирање на преземените датотеки.
- Проверете го статусот на вашата претплата.

Телефонот не може да биде откриен од други преку Bluetooth

- Проверете дали Bluetooth е вклучен и дали вашиот телефон е видлив за другите корисници.
- Проверете дали двата уреди се во опсегот за откривање на Bluetooth.

Батеријата се троши премногу брзо

- Погрижете се да го следите целосното време на полнење (минимум 2,3 часа).
- По делумно полнење, индикаторот за нивото на батеријата може да не е точен.
- Почекајте најмалку 10 минути откако ќе го извадите полначот за да добиете точна индикација.
- Прилагодете ја осветленоста на екранот како што е соодветно.
- Продолжете го интервалот за автоматска проверка на е-пошта што е можно подолго.
- Рачно ажурирајте ги вестите и информациите за времето или зголемете го нивниот интервал за автоматско ажурирање.
- Излезете од апликациите што работат во заднина ако не се користат подолг временски период.
- Деактивирајте ги Bluetooth, Wi-Fi или GPS кога не ги користите.

Телефонот се загрева по долги повици, играње игри, сурфање на интернет или вклучување други сложени апликации

- Ова загревање е нормална последица од тоа што процесорот работи со прекумерен број податоци. Со завршување на горенаведените дејства, вашиот телефон ќе се врати на нормална температура.

Откако ќе се изврши ресетирање на фабричките податоци, не можам да го користам телефонот без да ги внесам акредитивите за сметката на Google

- Откако ќе се изврши ресетирањето, морате да ги внесете оригиналните акредитиви на сметката на Google што се користеле на овој телефон.
- Ако не се сеќавате на акредитивите на вашата сметка на Google, завршете ги процедурите за враќање на сметката на Google.

Телефонот не звони кога ќе пристигне повик или порака

- Осигурите се дека режимот Не вознемирувај (одете во Поставки > Звук > Не вознемирувај) не е активиран.
- Притиснете го копчето за јачина на звук за да ја прилагодите јачината на звукот.